

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 96/26), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот за Развојната банка на Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.77/21, 209/23 и 3/25), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2026 година, донесе

**ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ
ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ
ОД СТРАНСКА ПОМОШ****Член 1**

Во Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/12, 91/12, 5/13, 120/13, 23/14, 127/14, 190/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.105/20, 121/21, 25/22, 128/22, 155/22 и 26/23), членот 2 се менува и гласи:

„Средствата од фондовите ќе се користат за одобрување кредити за откуп на земјоделски производи и тоа за откуп на оризова арпа и црвена сорта на винско грозје - вранец, при што за откуп на оризова арпа ќе се искористат средства во износ од 240.000.000,00 денари, додека за откуп на црвена сорта на винско грозје - вранец ќе се искористат средства во износ од 424.176.480,00 денари.“.

Член 2

Членот 2-а се брише.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Кредитобарателите треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- да се регистрирани откупувачи на земјоделски производи при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (се доставува решение за регистрација издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство);
- степен на тековна ликвидност од минимум 0,5 пресметан како сооднос на тековни средства и тековни обврски во рамките од Билансот на состојба за последната фискална година, освен доколку приложи банкарска гаранција;
- позитивен финансиски резултат во последната фискална година, освен доколку приложи банкарска гаранција;
- да нема достасани неизмирени обврски кон Република Северна Македонија што се докажува со потврда од Министерството за финансии - Управата за јавни приходи;
- да нема достасани неизмирени обврски кон земјоделците за што кредитобарателот доставува изјава заверена пред нотар;
- согласно податоците од кредитниот регистар на Народната банка на Република Северна Македонија кредитокорисникот да е во класификација подобра или еднаква на Б (просечна ризичност) и

- главнината и резервите во Билансот на состојба од последната фискална година да бидат минимум 20% од износот на бараниот кредит, освен доколку приложи банкарска гаранција.

При проверка на исполнетоста на критериумите од ставот 1 на овој член не се земаат во предвид изложеноста и билансите на поврзаните субјекти.“.

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„Средствата се одобруваат за кредити под следните услови:

- I. до 30.000.000,00 денари за откуп на оризова арпа и
- II. до 130.000.000,00 денари за откуп на црвена сорта на винско грозје - вранец.

Годишна каматна стапка е 1% фиксна.

Рок на враќање:

- за откуп на оризова арпа до шест месеци со вклучен грејс период до три месеци сметано од првиот нареден цел квартал кој завршува на 25 јануари, 25 април, 25 јули и 25 октомври и

- за откуп на црвена сорта на винско грозје - вранец до девет месеци со вклучен грејс период до три месеци сметано од првиот нареден цел квартал кој завршува на 25 јануари, 25 април, 25 јули и 25 октомври.

За време на грејс периодот се пресметува и наплатува камата.

Провизија за управување се пресметува во висина од 0,6% годишно, а Банката ќе ја наплаќа од фондовите и тоа 0,15% квартално на салдото на пласирани кредити.

Кредитобарателот и со него поврзаните лица наведени во изјавата за поврзани лица може да користат средства кумулативно максимално до предвидениот износ на кредитот.

Задолжувањето на корисникот, пресметувањето на каматата и плаќањето на доспеаните обврски ќе се врши во денари. Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови на стасаните, а неизмирени обврски се пресметува и наплатува казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина пропишана со закон.“.

Член 5

Членот 6 се менува и гласи:

„Користењето на кредити од член 5 од оваа одлука се остварува врз основа на поднесено барање за кредит до Банката.

Кон барањето за кредит подносителот доставува:

1. Тековна состојба на кредитобарателот и тековна состојба за вистински сопственик;
2. копија од решение за откупувачи на земјоделски производи издадено од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
3. апликација за регистрација на клиент;
4. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица;
5. Изјава за носител на јавна функција;
6. Биланс на состојба и Биланс на успех за последната фискална година (копија);
7. Ревизорски извештај (се однесува за трговски друштва кои согласно закон се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај);
8. Акционерска книга за акционерски друштва;
9. документација за можното обезбедување;
10. доказ за подмирени обврски кон Министерството за финансии - Управата за јавни приходи, за даноци и придонеси;
11. Изјава пред нотар дека нема достасани неизмирени обврски кон земјоделците и

- Преглед со податоци за: вид на производ (оризова арпа/винско грозје - вранец), единечна мерка, количина (откупена или планирана), цена во денари по единечна мерка и вкупно во денари.“.

Член 6

Членот 7 се менува и гласи:

„За одобрување на користење на кредитот одлучува Банката и со корисникот на кого му е одобрено користењето на кредитот се склучува договор.

Како обезбедување кон договорот за кредит потребно е кредитокорисникот да приложи:

12. Хипотека од прв ред на недвижен имот со вредност најмалку во висина од 1:1 во сооднос со износот на одобрениот кредит и меница авалирана најмалку од еден од сопствениците кој располага со минимум 10% од основачкиот капитал на кредитокорисникот со менична изјава за уредување на правата и обврските по меницата во форма на нотарски акт со извршна клаузула или

13. Банкарска гаранција во висина на износот на одобрениот кредит.

Проценката на имотот предмет на обезбедување согласно став 2 на овој член се врши само при воспоставување на обезбедувањето, од страна на овластен проценувач.“.

Член 7

Членот 8 се менува и гласи:

„Средствата од одобрениот кредит се префрлаат на сметката на кредитокорисникот и истите се користат само за намената за која се одобрени. Кредитокорисникот треба средствата од кредитот да ги искористи за откуп на оризова арпа или за откуп на црвена сорта на винско грозје - вранец во рок од 30 дена од денот на приемот на средствата. За наменското искористување на средствата, кредитокорисникот ја доставува соодветната документација од ставот 4 на овој член до Банката во рок од 15 дена од денот на плаќањето. По исклучок од ставот 1 на овој член, предмет на кредитирање или рефинансирање може да бидат и откупени и/или исплатени откупи на оризова арпа или на црвена сорта на винско грозје - вранец направени во рок од 30 дена пред денот на поднесувањето на барањето за кредит во Банката.

За исплатените кредити, потребно е кредитокорисникот да приложи доказ за наменско користење на средствата.

Како доказ за наменско искористување на средствата од став 1 на овој член, кредитокорисникот доставува документација за извршените откупи (договори за откуп, банкарски налози и/или изводи и друга документација).“.

Член 8

Членовите 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д, 8-ѓ, 8-е, 8-ж и 8-з се бришат.

Член 9

Во член 9 ставот 2 се брише.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 57-6240/10
28 јули 2026 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
проф. д-р **Христијан Мицкоски**, с.р.